



КРВТА НА ЦАР САМУИЛ ВО РУСКАТ

**Денес во Европа има поголем број живи крвни потомци на цар Самуил!
Дел од членовите на руската царска династија Романови се потомци на цар Самуил!**

Пишува:
Александар ДОНСКИ



Други живи потомци на цар Самуил се:

Криста Фредерика Александрина Викторија - сестра

на Феличита Цецилија Александрина Хелена Доротеја. Родена е во 1936 година. Таа е жив потомок на цар Самуил од четириесеттото колено. Во 1960 година се омажила за Петер Либес (Peter Liebes), кој починал во 1967 година.

Луис Фердинанд Фридрих Вилхелм Хуберт Михаел Кирил - прв братучед (од два брата) на сестрите Феличита Цецилија... и Криста Фредерика... Се родил во Берлин во 1939 година. Се женел два пати. Тој е жив по-

томок на цар Самуил од четириесеттото колено. Има четири деца (живи потомци на цар Самуил од четириесет и првото колено). Нивните имиња се:

Фридрих Вилхелм Луис Фердинанд Кирил - роден во 1979 година во Берлин.

Јоаким Абрехт Бернхард - роден во 1984 година во Берлин.

Викторија Лујза Кира Ехренгард - родена во 1982 година во Берлин.

Филип Кирил Фридрих Вилхелм Мориц Борис Танко - роден во 1968 година. Во 1994 година се оженил со Ана Кристина Солтау (род. 1968). Во бракот им се родиле децата **Паул Вилхелм** (род. 1995) и **Марија Лујза** (род. 1997). Тие се живи потомци на цар Самуил од четириесет и второто колено, што значи дека тие се едни од денешните најдалечни живи потомци на овој цар.

ДРУГИ ДЕНЕШНИ ЖИВИ ПОТОМЦИ

Продолжуваме со наведување на имињата на уште некои денешни живи потомци на цар Самуил.

Вилхелм Хајнрих Михаел Луис Фердинанд Фридрих Франц Владимир - роден брат на спомнатиот Луис Фердинанд Фридрих Вилхелм Хуберт Михаел Кирил. Роден е во Берлин во 1940 година. Се женел два пати. Тој е жив потомок на цар Самуил од четириесеттото колено. Има две деца (живи потомци на цар Самуил од че-

тириесет и првото колено) и тоа: **Михаела Марија** (родена во Берлин во 1967 година) и **Натали Александра Каролина** (родена во Франкфурт на Мајна во 1970 година).

Георг Фридрих Фердинанд (принц од Прусија, роден во 1976 година) и неговата сестра **Корнелија Цецилија Викторија Ирена** (родена во 1978 година во Бремен). Тие се живи потомци на цар Самуил од четириесет и првото колено. Всушност, тие се деца на **Лудвиг Фердинанд Оскар Кристијан**, кој се родил во 1944, а починал во 1977 година. Тој бил трет брат на гореспомнатите Вилхелм Хајнрих Михаел... и Луис Фердинанд Фридрих...

Кристијан Зигизмунд Луис Фердинанд Килијан. Уште еден брат на спомнатиот Луис Фердинанд Фридрих Вилхелм Хуберт Михаел Кирил. Роден е во 1946 година. И тој е жив потомок на цар Самуил од четириесеттото колено. Се оженил во 1984 година. Во бракот му се родиле децата **Кристијан Лудвиг Михаел Фридрих Фердинанд** (род. 1986) и **Ирина Марија Нина Кира** (род. 1988). Тие се живи потомци на цар Самуил од четириесет и првото колено.

Марија Цецилија Кира Викторија Лујза (род. 1942), **Кира Августа Викторија Фредерика** (род. 1943) и **Ксенија Софија Шарлота Цецилија** (род. 1949). Тие се сестри на спомнатиот Луис Фердинанд Фридрих Вилхелм Хуберт Михаел Кирил и на неговите спомнати браќа. Значи, и тие се живи потомци на цар Самуил од четириесеттото колено.

Постојат уште десетици живи потомци на царот Самуил, кои денес живеат во неколку држави (главно, во Европа), за кои може да



РУСКИОТ ЦАР НИКОЛАЈ ВТОРИ РОМАНОВ (1868-1918) БИЛ ПОТОМОК ОД ТРИЕСЕТ И ОСМОТО КОЛЕНО НА ЦАР САМУИЛ.

се докаже роднинската врска со овој цар. Ќе биде потребно премногу простор доколку се сака целосно да се обработат нивните родословни табели, кои и денес се развиваат.

На крај ќе спомнеме уште неколку познати потомци на цар Самуил. Разгледувајќи ги обемните родословни табели на неговите средновековни и нововековни потомци, среќаваме и бројни имиња на познати историски и современи личности (особено владетели на држави). Некои веќе ги спомнавме, а некои ќе наведеме во продолжението.

ЦАР САМУИЛ И ДИНАСТИЈАТА РОМАНОВИ

Роднинската врска меѓу цар Самуил и руската царска династија Романови е остварена преку сопругата на рускиот цар Николај Први (1796-1855), по име **Фредерика Лујза Шарлота Вилхелмина** (1798-1860), која по мажењето за Николај Први преминала во православната вера, при што го добила името



РУСКИОТ ЦАР АЛЕКСАНДАР ТРЕТИ РОМАНОВ (1845-1894) БИЛ ПОТОМОК ОД ТРИЕСЕТ И СЕДМОТО КОЛЕНО НА ЦАР САМУИЛ.



А ЦАРСКА ДИНАСТИЈА РОМАНОВИ



Александра Феодоровна. Таа била директен потомок од триесет и петтото колено на цар Самуил. Приложуваме преглед само на директ-

ната родословна линија на оваа царица.

ВЕКЕ НАВЕДЕНИТЕ ПОТОМЦИ НА ЦАР САМУИЛ → ФРИДРИХ ВИЛХЕЛМ "ВЕЛИКИ" (1620-1688) → ФРИДРИХ ПРВИ ВИЛХЕЛМ (1657-1713) → ФРИДРИХ ВИЛХЕЛМ (1688-1740) → АВГУСТ ВИЛХЕЛМ (1722-1758) → ФРИДРИХ ВИЛХЕЛМ ВТОРИ (1744-1797) → ФРИДРИХ ВИЛХЕЛМ ТРЕТИ (1770-1840) → ФРЕДЕРИКА ЛУЈЗА ШАРЛОТА ВИЛХЕЛМИНА (1798-1860), МАЖЕНА ЗА РУСКИОТ ЦАР НИКОЛАЈ ПРВИ.

Познато е дека во бракот меѓу рускиот цар Николај Први и далечната правнука на цар Самуил, Фредерика Лујза Шарлота Вилхелмина (Алек-

сандра Феодоровна) се родил и рускиот цар **Александар Втори** (1818-1881), кој бил убиен во атентат. Практично, Александар Втори бил потомок од триесет и шесттото колено на цар Самуил.

И неговиот син **Александар Трети** (1845-1894), исто така, бил цар на Русија. Тој бил потомок од триесет и седмото колено на цар Самуил.

Негов син е познатиот руски цар од династијата Романови, **Николај Втори** (род. 1868), кој заедно со своето семејство (жената и петте деца) за време на т.н. "Октомвриска револуција" подмолно бил убиен од руските комунисти

и болшевици на 17.7.1918 година. Дури не така одамна, по паѓањето на комунизмот во Русија, достоино и со високи почести беа погребани нивните посмртни останки. Николај Втори Романов бил потомок од триесет и осмото колено на цар Самуил, а неговите деца биле потомци од триесет и деветтото колено. Денес постојат бројни потомци на семејството Романови, кои во еден дел од себе ја носат крвта и гените и на цар Самуил.

(продолжува)

ИДБЦ

ПРАКТИЧНО

МАКЕДОНСКИ ИНТЕРВЈУ 2004

10 години
Ваша доверба

Информативно Деловен Бизнес Центар
Ленинова 60, Б-2 локал 7 - Скопје
тел. 02/ 3118 625, 3128 306, 3116 111
e-mail: idbc@mol.net.mk

ТОПЧОК

TOPLO ČOKOLADO
OBIČNO
LEŠNIK
BELO

18 НОЕМВРИ КОМЕРЦ
СКОПЈЕ
Застапувачиство од увоз и продажба на:
* Ситне видови гранулати од:
Полиестер; Полипропилен; ПВЦ
* ТОПЧОК (Топло Чоколадо)

тел. 02/ 3116 604, 3128 306, 3116 111

10 години